

<b>Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии</b>					
1.	Наслов на наставниот предмет		VICTIMOLOGY		
2.	Код		ФБКИ 08		
3.	Студиска програма		CRIMINALISTICS		
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)		Faculty of Security-Skopje		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		First		
6.	Академска година / семестар		Third /V semester		
7.	Број на ЕКТС кредити		6		
8.	Наставник		Full Professor Oliver Bacanovich		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Criminology		
10.	Цели на предметната програма (компетенции)		Acquisition of relevant scientific knowledge about impact of the victim on crime suitable to be used for effective preventive policy, discovering unknown offender and crime act, providing evidence relating to the victims, victims's perception of the role of police in preventing victimization, as well as providing assistance and support to the victim.		
11.	Содржина на предметната програма		The roots and development of Victimology, Term of victim, Subject of Victimology. Aims and purposes of Victimology, Victims' rights, Law, Crime aspects of victims behaviour, The position of victims in criminal procedure, The term and types of victimizations, Victim's predispositions, Relations between victim and offender, Typology of victims and their importance, Prevention of victimization, Victims of different types of criminality, Assistance and support to victims after committed crime, Police and victims of crime, Criminalistics victimology, Victim and restorative justice		
	Методи на учење		Frontal, ineraktive, case analysis, brainstorming, group work, presentation of students on specific topics, visiting a police station (rooms for interviewing victims).		
13.	Вкупен расположив фонд на време		150		
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава	39 hours
			15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	13 hours
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	20 hours
			16.2	Самостојни задачи	78 hours
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	до 80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација : писмена и усна)	до 10 бодови		

	17.3.	Активност и учество		до 10 бодови (предавања и вежби)	
18	Критериуми за оценување ( бодови / оцена)		до 50 бода		5 (F)
			од 51 со 60 бода		6 (E)
			од 61 до 70 бода		7 (D)
			од 71 до 80 бода		8 (C)
			од 81 до 90 бода		9 (B)
			над 90 бода		10 (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		/		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Macedonian		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Internal evaluation from the students and from university evaluation		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Оливер Бачановиќ	Полицијата и жртвите	„2 август-С“, 1997
		2.	Весна Николиќ-Ристановиќ (делови)	Утицај жртве на појаву криминалитета	„Светозар Марковиќ“ Београд, 1984
		3.	Владимир Водинелиќ	Криминалистичка виктимологија- ново учење у криминалистичкој знаности (преведено на македонски)	Безбедност и друштвена самозаштита, Београд, бр. 1 и 3/ 1990
		4.	Оливер Бачановиќ	Авторизирани предавања (учебна 2011/2012)	
		5.	Генерално Собрание на ОН со Резолуција бр. 40/34 од 29 ноември 1985	Декларацијата за основните принципи на правдата во врска со жртвите на кривични дела и на злоупотреба на власта	
		6.			
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.		Списание „Темида“ (часопис о виктимизацији, људским правима и роду), Београд	Виктимолошко друштво Србије и „Прометеј“ Београд
		2.		„Македонска ревија за казнено право и криминологија“	Здружение за кривично право и криминологија на Македонија
	3.		„Безбедност“	Министерство за внатрешни работи	